

Бесплатен примерок

ОПШТИНА АЕРОДРОМ



| Број 74 | Година XII | јануари - фебруари 2017 г. | Весник на Општина Аеродром

2017



ДОНЕСЕН БУЏЕТОТ ЗА 2017 ГОДИНА	3
АКТИВНОСТИ	4 - 15
СИД НА КРЕАТИВНИ ФОТОГРАФИИ.....	16 - 17
ОБРАЗОВАНИЕ	18 - 19
БАЛЕТ	20
ЗАБАВА	21
ЗДРАВЈЕ	22 - 23
СТИЛ	24 - 25
ЖИВОТ	26 - 27
ОТЧЕТ	28 - 29
АПЕЛ	30
ИНФО	31

ПРИЕМНИ ДЕНОВИ:

- **Одделение за даноци, такси и други приходи и Данок на имот** – секој работен ден од 08:30 до 11:30 часот
- **Одделение за урбанизам** – понеделник и вторник од 09:00 до 11:00 часот
- **Комунално одделение** – понеделник од 15:30 до 16:30 часот, четврток и петок од 08:30 до 09:30 часот

Првиот број на весникот „Аеродром“
излезе во јуни 2006 година
Весникот излегува како двомесечник

Редакција
м-р Маја МАНЧЕВСКА
м-р Билјана КОЧОСКА-ТОДОРОВСКА
м-р Александра МИЛЕВСКА-ПЕТРОВСКА

Уредува
Одделение за односи со јавност и
развој и поддршка на интегралниот
информациски систем

Лектор
м-р Билјана КОЧОСКА-ТОДОРОВСКА

Дизајн
Горан Стоимиров

Фоторепортер
Томислав Атанасовски
Александар Ѓорѓиев

Издава
Општина Аеродром

Градоначалник
Ивица Коневски

Печати
Европа 92 - Кочани

тираж 30.000 примероци

телефон: 2401 516
факс: 2401 546

e-mail: vesnik@aerodrom.gov.mk
www.aerodrom.gov.mk

Адреса:
Јане Сандански 109 Б,
1000 Скопје

ДОНЕСЕН БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ ЗА 2017 ГОДИНА



На 59-та седница на Советот на Општина Аеродром, одржана на 6.12.2016 година, беше донесен Буџетот на Општина Аеродром за 2017 година.

Новиот Буџет, кој е сличен со минатогодишниот, изнесува околу 18 милиони евра, од кои речиси 11 милиони се предвидени за дотации и плати во основните училишта и градинки и за општинската администрација. Остатокот од 7 милиони евра се планираат за реализација на проекти и тоа едната половина за довршување на почнатите проекти во 2016 година, а другата половина на средствата за нови проекти предвидени за 2017 година, со кои

ќе се подобрат условите за живот на граѓаните во Општина Аеродром.

„Буџетот за 2017 година се базира врз реалните приходи што ги очекува Општината. Ние сме една од ретките општини во Република Македонија што не се задолжени ниту денар и што ги сервисира редовно своите обврски врз основа на своите приходи, а не на кредити за реализација на проекти“, изјави градоначалникот на Општина Аеродром, Ивица Коневски.

Меѓу покрупните проекти опфатени во Буџетот за реализација во 2017 година се изградба на нова детска градинка во Ново Лисиче со капацитет за повеќе од 250

дечиња и промена на фасадите на 10 згради со енергетски ефикасни материјали.

Добар дел од буџетот предвидува реализација на инфраструктурни објекти како изградба на комунална инфраструктура и асфалтирање на улиците „Пандил Шишков“, „Вангел Тодоровски“, „Коста Новаковиќ“ и „Новопланирана 5“, како и краците на улицата „Методија Шаторов - Шарло“, изградба на три нови улици во Индустриска зона (новопланирани 4, 6 и 8), нова улица во Мичурин („Новопланирана“ 7) и изградба на атмосферска канализација во Долно Лисиче.


НАЈЗНАЧАЈНИ ПРОЕКТИ ПРЕДВИДЕНИ ВО БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ ЗА 2017 ГОДИНА



- Изградба на комунална инфраструктура и асфалтирање на улицата „Пандил Шишков“
- Изградба на комунална инфраструктура и асфалтирање на улицата „Коста Новаковиќ“
- Изградба на три нови улици во Индустриска зона (4, 6 и 8)
- Изградба на нова улица во Мичурин
- Проширување и реконструкција на булеварите „Трета македонска бригада“, „АСНОМ“, „Србија“ и „Февруарски поход“ (во соработка со Град Скопје)
- Изработка на проект за булеварот „АСНОМ“ на делот во Керамидница до новата сала (во соработка со Град Скопје)
- Изградба и реконструкција на улицата „Васко Карангелевски“ (во соработка со Град Скопје)
- Изградба и реконструкција на атмосферска канализација во Долно Лисиче (во соработка со Град Скопје)



- Изградба на тениски центар „Скопје“ покрај кејот на реката Вардар со јавно приватно партнерство
- Изградба на нова детска градинка во Ново Лисиче за повеќе од 250 дечиња
- Промена на фасадите на 10 згради



НАЈДОБРИТЕ 25 УЧЕНИЦИ ОД ОПШТИНА АЕРОДРОМ НА НАСТАВА ВО ЛОНДОН



Од 6-ти до 12-ти декември 2016 година дваесет и пет најдобри ученици од сите основни училишта во Општина Аеродром во текот на декември посетуваа настава во училиштето Брнтвуд во збратимената Општина Вандсворт во Лондон.

За време на наставата во училиштето волондонската општина Вандсворт учениците придружувани од одговорен наставник имаа можност да се запознаат со нивниот воспитно-образовен систем, односно со нивните наставни програми и со начинот на одржување на наставата, односно да ги откријат разликите и сличностите во воспитно-образовниот процес во двете земји и да направат спо-

редба меѓу наставата во Македонија и во Велика Британија.

Она што како генерален

впечаток беше извлечено од посетата на аеродромците на наставата во Лондон е користењето на

мошне напредна технологија и нагледни средства за изведување на часовите, кои на учениците им по-

магаат за понепосреден и реален начин да го усвојуваат знаењето.

Учениците од Аеродром беа

сместени кај семејствата на своите соученички, така што можеа да дознаат повеќе за обичаите, навиките и начинот на живот во Велика Британија.

Минатата година во јуни Општина Аеродром, всушност, ја испрати првата група најдобри ученици на настава во Лондон, а оваа година во јуни група ученици од Лондон дојдоа во возврат на посета на Аеродром, така што оваа втора посета ја зацврстува традицијата во насока на зајакнување на соработката меѓу двете општини. Тоа им овозможува на учениците размена на искуства и вредности, стекнување нови другарчиња, но и поттик за поголеми успеси во училиштето.



НАД 50.000 САДНИЦИ ВО ОПШТИНА АЕРОДРОМ



По повод „Денот на дрвото“ на 30.11.2016 година градоначалниците на Град Скопје и на Општина Аеродром, Коце Трајановски и Ивица Коневски засадија дрвца во новиот парк покрај кејот на реката

Вардар во знак на почеток на акцијата.

Тој ден традиционалната акција ја опфати целата територија на Општина Аеродром, пред сè јавните површини покрај булеварите и сер-

висните улици, блоковското зеленило и училишните дворови, каде беа насадени повеќе од 12.000 зимзелени и листопадни дрвца од видот платан, бреза, даб, каталпа, јасен, чемпрес, јавор и туја.

Овие висококвалитетни садници се набавени од јавните претпријатија „Македонски шуми“ и „Паркови и зеленило“.

Во садењето дрвја, покрај вработените во ЈП „Паркови и зе-

ленило“ и сезонските работници од Општина Аеродром, се вклучија и учениците од основните училишта, вработените во администрацијата и голем број граѓани, на кои им беа доделени дел од садниците.

Со оваа акција, всушност, стартуваше манифестацијата „Месец на пошумувањето“, во чии рамки само во Општина Аеродром ќе бидат насадени 50.000 садници.

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ТРИ УЛИЦИ ВО НАСЕЛБАТА ЛИСИЧЕ



Во текот на декември Општина Аеродром почна реконструкција на три улици во населбата Лисиче со вкупна должина од околу 500 метри.

Станува збор за улиците „Ѓуро Малешевац“ со должина од 200 метри, „Зборски“, чија должина изнесува 110 метри и улицата „Дете Татуличе“, која е долга 170 метри.

Реконструкцијата ќе опфати асфалтирање на коловозот на улиците со широчина од 3,5 метри, како и изградба на тротоари широки по 1,10 метри од двете страни на улиците.

Реконструкцијата ќе чини околу 5,5 милиони денари со средства од Буџетот на Општина Аеродром, а градежните рабо-

ти се очекува да завршат за 60 дена.

Со реконструкцијата на трите улици, Општина Аеродром продолжува со предвидената динамика да ги обновува постојните улици, како и да гради нови на својата територија, со цел да се подобрат условите за живеење.

ИЗГРАДБА НА ДВЕ УЛИЦИ КАЈ ВИСОКОКАТНИЦИТЕ

Во текот на декември почна изградба на две комплетно нови улици, во непосредна близина на висококатниците „Џеваир скај сити“.

Станува збор за изградба на нова фекална и атмосферска канализација, асфалтирање и соодветно јавно осветлување на двете улици со цел да се овозможи пристап до новоизградените објекти и да се реши инфраструктурната мрежа на таа локација.

Двете улици се со вкупна површина од околу 6.000 м² со по две сообраќајни ленти со широчина од по 3 метри и тротоари широки по 2 метри.



Фекалната канализација ќе се изгради во должина од 400 метри, атмосферската канализација од околу 360 метри, додека јавно

осветлување ќе биде поставено во должина од 400 метри. Целиот проект се очекува да чини околу 20 милиони денари.

НОВИ УЛИЦИ И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА ВО СТАР АЕРОДРОМ



Во текот на декември почна изградба на комунална инфраструктура и нови улици во урбана-

та заедница Стар Аеродром.

Станува збор за изградба на инфраструктурни објекти (во-

доводна мрежа, фекална и атмосферска канализација) на дел од улиците „Пандил Шишков“ и „Вангел Тодоровски“.

Исто така, проектот опфаќа изградба и на комунална инфраструктура и асфалтирање на улицата „Новопроектирана 2“ со пристапни улици, како и изградба на пристапните улици 2 и 4 на улицата „Методија Шаторов Шарло“ (поранешна Руди Чајавец) со изведба на електрична мрежа за јавно осветлување.

Проектот се очекува да чини околу 22 милиони денари.

ДОДЕЛЕНИ 500 РЕШЕНИЈА ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЈА НА ДИВОГРАДБИ



Градоначалникот на Општина Аеродром, Ивица Коневски на 21.11.2016 година врач над 500 решенија за легализација на бесправно изградени објекти.

Инаку, досега се доделени околу 4.000 решенија за легализација на објекти на територијата на Општина Аеродром.

ЕСЕНСКА ДЕРАТИЗАЦИЈА

Во текот на ноември во Општина Аеродром се изврши есенска дератизација. На подрачјето на целата општина се опфатија 2.500 шахти со 7.500 мамци, вклучувајќи ги и основните училишта на нејзината територија.

Дератизацијата на глодачите ја изврши Институтот за јавно здравје, Скопје.



АСФАЛТИРАНА УЛИЦАТА И МОСТОТ НА „ЃОРЃИ КАПЧЕВ“



По целосната реконструкција на водоводната мрежа на улицата „Ѓорѓи Капчев“ во Горно Лисиче, неодамна заврши и нејзиното асфалтирање и беше пуштена во употреба.

Имено, улицата „Ѓорѓи Капчев“ се реконструираше на потегот од улицата Горно Лисиче, па сè до црквата „Свети Ѓорѓија“ во должина од еден и пол километар со ширина од 6 метри на површина

од 9.000 квадратни метри. Исто така, покрај улицата се изгради и тротоар со ширина од еден метар.

Со реконструкцијата на оваа улица се очекува значително да се подобрат условите за живот, но и безбедноста во Горно Лисиче.

Исто така, мостот што се наоѓа на улицата „Ѓорѓи Капчев“ е целосно реконструиран и е прооден за сообраќај.

Мостот е изграден во должина од 10 метри, а ширина од 8 метри, вклучувајќи и две коловозни ленти и тротоари од двете страни, како и заштитна метална ограда.

АСФАЛТИРАН КРАК НА „МИТЕ БОГОЕВСКИ“ ВО НАСЕЛБАТА ЛИСИЧЕ



Јавното претпријатие „Улицы и патишта“ неодамна асфалтираше крак на улицата „Мите Богоевски“ во населбата Лисиче во должина од 200 метри.

Кракот на улицата беше поплавен со излевање на Усјанскиот канал по поројните дождови што во август 2016 година го зафатија Скопје и околината.

ОПШТИНА АЕРОДРОМ ИЗГОТВУВА НОВ ЛОКАЛЕН ЕКОЛОШКИ АКЦИСКИ ПЛАН

Општина Аеродром почна постапка за изработка на Локален еколошки акциски план 2016-2022 за заштита и унапредување на животната средина на општината (ЛЕАП).

Локалниот акциски план за животна средина ќе содржи среднорочни и долгорочни активности и мерки за заштита на животната средина и здравјето на луѓето од интерес и во надлежност на општината.

Документот е основа за планирање на заштитата на животната средина во период од шест години, преку проценка на моменталната состојба, идентификација на проблеми, дефинирање на мерките за заштита, зголемување на јавната свест и следење на имплементацијата.

ЛЕАП-от ќе биде изработен во согласност со Националниот

акциски план за животна средина и Методологијата за изработка на локалните акциски планови за животна средина.

При изработка на новиот ЛЕАП ќе биде земено предвид и мислењето на жителите на Општина Аеродром, кои го пополнија прашалникот што беше јавно објавен на општинската интернет страница, со цел да се мапираат приоритетните еколошки проблеми во согласност со јавното мислење.



МУЗИКАТА НА ТОШЕ ПРОЕСКИ ЌЕ СЕ СЛУША НА ИСТОИМЕНАТА УЛИЦА ВО НОВО ЛИСИЧЕ



Детската улица „Тоше Проески“ заблеска со таканаречено свездено небо што традиционално секоја година „Линкмедиа“ го поставува во пресрет на новогодишните празници за подобрување на празничната атмосфера.

Песните на македонската музичка икона, Тоше Проески, ќе се слушаат секој ден од 10:00 до 22:00 часот на улицата што го носи неговото име во населбата Ново Лисиче.

Системот за озвучување, што ќе биде поставен по должина на улицата, е подарок од Здружението на Власи стопанственици на Македонија „Мандра“ за жителите на Општина Аеродром.

Имено, Советот на Општина Аеродром на 57-та седница што се

одржа на 4.11.2016 година донесе одлука системот за озвучување да добива струја од истото место од каде што струја добива осветлувањето на фонтаната „Тоше Проески“, како дополнување на согласноста за целиот проект, која беше изгласана во јуни 2016 година.

Јачината на звукот што ќе се емитува ќе биде прилагодена во рамките на граничните вредности на ниво на бучавата, утврдени согласно важечките законски прописи.

За поставување на системот за озвучување и емитување на музиката на Тоше, претходно Здружението доби согласност од станарите на станбените згради кои гравитираат по должина на детската улица „Тоше Проески“.

Исто така, поставувањето на опремата, натамошното одржување, како и сите потребни активности, ќе бидат финансирани и изведени од Здружението на Власи.



ЗАДОЛЖИТЕЛНО!

ПОКРАЈ ФОТОГРАФИЈАТА, ТРЕБА ДА СЕ НАВЕДЕ НАСЛОВОТ, ЛОКАЦИЈАТА И ИМЕТО НА АВТОРОТ.


Драги читатели, Општина Аеродром од неодамна Ви нуди можност на овие страници од весникот да го покажете својот креативен дух претворен во Ваши фотографии. Токму овој простор од весникот е посветен на сите тие што сакаат и умеат да фотографираат или, пак, поседуваат прекрасни фотографии. Прифатливи се фотографиите со кои ќе ја претставите Општина Аеродром, природа, пејзажи, фотографии од Вас снимани во неа, од Вашите најслатки, најоткачени и најсреќни деца, миленичиња, оние кои Ви ја смеат душата, едноставно, сè што мислите дека е интересно и заслужува место во овој весник.

Старите фотографии од Општина Аеродром ќе бидат објавени со посебно задоволство! Фотографиите можете да ги испраќате на електронската адреса на весникот:

vesnik@aerodrom.gov.mk



Шах - Томислав Атанасовски



Духот на Аеродром - Билјана Николеска Трајановска



СЦ Ново Лисиче - Нера Дурмишовска




Есен пред мојата зграда - Дамјан Темелкоски



Гулаб во Аеродром - Ксенија Тодорова



Зајдисонце во Аеродром - Игор Божиноски



Злато над Аеродром - Виолета Димитровска



Преземено од фејсбук профилот: Аеродром најубаво место за живеење

„СРНИЧКИТЕ“ НАПРАВИЈА ГРАД ОД КОЦКИ



Децата од градинка „Срничка“ го посетија Детскиот културен центар „Карпош“ по повод 13 Ноември, Денот на ослободувањето на градот Скопје. Под мотото „Да го изградиме нашиот град“ дечињата се вклучија во симболична изградба на импровизиран град од коцки.

Претстава на „срничките“ ЗДРАВА ХРАНА ЗА ДЕЦА БЕЗ МАНА!



Децата од градинката „Срничка“, објект „Чекорче“, облечени во интересна облека, неодамна, пред нивните другарчиња и родителите, настапија на тема „Здрава храна за деца без мана!“ и ја претставија здравата и помалку здравата храна.

Учесниците во претставата, на дечињата од другите воспитни групи им ја испратија пораката: „Хамбургер и пица повеќе поглед нема да ми краде, од денес секое дете само здрава храна ќе си јаде!!!“.

Целта на проектот е, на сликовит начин, уште од најрана возраст да ги поттикне децата на размислување и тие сами да ја забележат разликата и важноста на консумирањето здрава храна, наспроти оние мали „сладки задоволства“.

АНДРЕА СО САМО ОСУМ ГОДИНИ Е МУЛТИТАЛЕНТ



Андреа Лукарова е ученичка во второ одделение во ООУ „Лазо Ангеловски“, со одлични постигнувања во училиште, но и многубројни дополнителни активности. Исто така, е второ одделение и во ДМБУЦ „Илија Николовски Луј“, каде свири виолина и во учебната 2015/16 година има освоено прва награда на градски натпревар, прва награда на регионален натпревар и трета награда на државен натпревар.

Андреа е и голем ликовен талент чишто ликовни дела редовно се објавувани во училишното списание Другарче, а на Меѓународниот ликовен конкурс во Газиантеп, Турција има освоено диплома и сребрен медал.

Член е на КУД „Никола Јонков Вапцаров“, а учи англиски и полски јазик.

ЕСЕНСКИ РАДОСТИ ВО ГРАДИНКАТА „ИЗВОРЧЕ“

Децата од градинката „Срничка“, објект „Изворче“, преку игра и забава ги откриваа убавините што со себе ги носи есента.

Дечињата го искористија топлото есенско сонце и учествуваа во различни активности во дворот на градинката, а беше организирана и еко - акција за собирање на есенските лисја. Децата формираа купчиња од свежите лисја, кои подоцна ги искористија како полигон за движење и рекреација.

Тие, со своите учители, исто така, разговараа за убавините и промените на природата во есен, ги именуваа боите на есенските лисја, ги забележуваа нивните различни форми и големини и учеа за листопадни и зимзелени дрвја.



Час во библиотеката „Јане Сандански“ „КНИГАТА НИ ДАВА КРИЛЈА“

Учениците од ООУ „Лазо Ангеловски“ неодамна ја посетија библиотеката „Јане Сандански“ во Општина Аеродром, каде се одржа час на тема „Книгата ни дава крилја“.

Во рамки на посетата беа претставени портретите на едни од најпознатите македонски писатели за деца, Велко Неделковски и Горјан Петревски.

Исто така, беа презентирани и литературни творби на ученици од 6-то до 9-то одделение од библиотекарската секција на ООУ „Лазо Ангеловски“. Учениците на часот изработија „книга со крилја“ составена од нивни песнички и раскази, додека дечињата од 4-то одделение часот го надополнија со свои цртежи.



Стручна конференција за воспитувачи на Тара ТРАДИЦИОНАЛНИТЕ ИГРИ СЕ ВРАЌААТ ВО ГРАДИНКИТЕ

Воспитните тимови на детските градинки „Срничка“ и „Буба Мара“ од 1-ви до 4-ти декември учествуваа на стручна конференција за воспитувачи, што беше одржана на Тара, Република Србија, со презентација на теоретско-емпирискиот истражувачки проект „Традиционалните игри како метод на учење во раниот детски развој“.

Покрај презентацијата на реализираните активности на тема „Мојот дом е омилено место“, присутните учесници на



сесијата имаа можност да се запознаат со убавините на македонското фолклорно и културно бо-

гатство, како и со начинот на примена на традиционалните игри во воспитно-образовниот процес.

Во текот на работниот дел од конференцијата, присутните воспитувачи поделени во групи ги изиграа детските традиционални игри и имаа можност да даваат предлози за тие да најдат примена и во нивните градинки. На крајот од сесијата сите учесници на конференцијата ја вкусија традиционалната македонска храна.

Во градинката „Буба Мара“

„ПЛАСТИКАТА ЈА СЕЛЕКТИРАМЕ, ПЛАСТИКАТА ЈА РЕЦИКЛИРАМЕ!“

Детската градинка „Буба Мара“ неодамна организираше еколошка кампања „Пластиката ја селектираме, пластиката ја рециклираме“, која се реализираше во сите пет објекти на градинката и во која беа вклучени сите вработени, децата и родителите.

Целта на оваа кампања е да се поттикнат децата и возрасните да ја селектираат пластиката во соодветните канти за пластика.





КЛЕОПАТРА

СПЕКТАКЛ ЗА ОЧИ И ДУША

Клеопатра е грандиозна претстава, разнобојно шоу кое излегува од рамките на обичниот класичен балет, со кинематографски ефекти, фантастично светло и звук, со користење нови технологии или со еден збор СПЕКТАКЛ достоин на императорката на која ѝ е посветен.

Станува збор, всушност, за светската премиера на балетот „Клеопатра“, што се одигра во ноември 2016 година, создадена за Македонската опера и балет и за

балерината Александра Мијалкова, која го одбележа својот дваесет и пет годишен јубилеј на сцената.

Во спектаклот се ангажирали оркестар, хор, балетски групи (околу триста луѓе на сцена), мимичари и циркуски уметници, фолклорни групи, дури и дресирани животни... како и околу 400 рачно изработени костими и 14 раскошни променливи декорации.

Музиката за балетот ја напишал познатиот композитор од Литванија Нериас Голдберг (Чепайте), а либретото е на писателката од Турција Јана Темиз. Со спектаклот диригира Александар

Анисимов од Белорусија, додека кореографијата е на петербуршкиот балет-мајстор со светско име – Василиј Медведев, познат по своите постановки во Большој театар, во Државниот балет во Берлин и на многу други сцени во светот.

Причина да се погледне претставата што репризно ќе биде прикажана на 31-ви јануари, секако, е сето погоре наведено, но и самиот факт што Клеопатра била најмистериозната жена на античкиот свет, легендарна освојувачка на срцата, љубовница на Цезар и Марко Антонио, последна владетелка на Египет и наследничка на Александар Македонски, која не престанува да ги инспирира поетите, сликарите, композиторите и режисерите повеќе од две илјади години.



Не постои ништо толку стабилно, како промената.

Боб Дилан

Ако си трпелив во моментот на лутина,
ќе избегнеш сто денови тага.

кинеска мудрост

Не можете да изгубите нешто што немате и
не можете да добиете нешто што веќе е ваше!

Имајте желби! Но, внимавајте што посакувате,
затоа што тоа и ќе се исполни. Бидете
максимално прецизни кога ги формулирате желбите.



ВИЦ НА МЕСЕЦОТ



ФУДБАЛ

19:30 Поважна сум ти јас или
фудбалот?

23:15 Па ти срце, нормално.



ЧЕКАЈ, ПРЕД ДА МЕ ОДНЕСЕШ ДА СИ
НАПРАВАМ СЕЛФИ!

$1 \times 1 = 1$
 $11 \times 11 = 121$
 $111 \times 111 = 12321$
 $1111 \times 1111 = 1234321$
 $11111 \times 11111 = 123454321$
 $111111 \times 111111 = 12345654321$
 $1111111 \times 1111111 = 1234567654321$
 $11111111 \times 11111111 =$
 123456787654321
 $111111111 \times 111111111 =$
 12345678987654321



Ирена Пачковска-Чунгурска,
доктор по ветеринарна медицина



Специјална храна и прошетки

Во текот на празниците чувајте ги милениците подолг период од денот во затворен простор. Доколку сакате да ги прошетате, сторете го тоа кога времето е сон-

Основни правила за чување и грижа за домашните животни

НОВА ГОДИНА Е ПРАЗНИК И ЗА МИЛЕНИЦИТЕ

Новогодишните и божиќните празници се добредојдени како за нас, така и за нашите миленици. Тоа се денови кога тие уживаат во празничната атмосфера и топлина што им ја даваме. Но, и покрај тоа, не треба да заборавиме на некои основни правила за чување и нивна грижа.

чево и кога им е време за вршење на физиолошките потреби. Кратко влакнестите кучиња треба да бидат облечени соодветно на ниските температури. Избегнувајте да ги шетате по магла. Ова особено се однесува на хронично болните кучиња, кои имаат проблем со респираторните патишта.

Вашите миленици хранете ги со специјална храна за нивната возраст и раса. За време на празниците строго избегнувајте да им давате мрсна храна, остатоци од риба и живина, чоколади и слатки. На животните кои се чуваат во двор, за време на пониските температури давајте им храна што има повисока калорична вредност. Во текот на зимскиот период, секако, вашите миленици треба да внесуваат суплементи и имуно-

стимулатори, кои ќе им помогнат за одржување стабилна здравствена состојба.

Како заедно да го надминете стравот од петарди?

Звуците од петардите и огнометот можат да доведат до различни клинички манифестации кај домашните миленици како криење и завивање, па дури и до повраќање. Затоа, обезбедете сигурно место за криење на вашиот миленик, на пример, под скали,




под неговото омилено ќебе или во неговата куќичка. По секој силен звук, дајте му по еден од омилените кучешки десерти. Исто така, треба да го намалите изворот на светлина во собата и да пуштите



погласно телевизија или радио. Во моментот кога ќе се слушне звукот од петарда, доколку сте во можност, бидете поблиску до него, галете го, играјте си со него.

Заштита од паразити

Ектопаразитската и ендопаразитската заштита треба редовно да се спроведува и во зимските денови. Изборот на препаратот, дозата и времето на апликацијата



треба да ја одреди вашиот ветеринарен лекар. Новогодишните и божиќните празници ќе ви бидат

уште повесели, доколку ги поминете заедно со вашите сакани миленичиња.



Во ветеринарната амбуланта „Хепи пет“ (Happy pet) во Ново Лисиче може да се добијат бесплатни совети во врска со миленичињата. (075-365-666)



Седум едноставни начини елката да биде безбедна за вашето дете

АХ, ТИЕ НОВОГОДИШНИ УКРАСИ!

Минатата година можевте да ја накутите новогодишната елка според вашите желби и да ги закачите деликатните стаклени украси на секоја гранка од елката. Но, оваа година вашето дете има интерес за сè наоколу и вашата светкава новогодишна елка е првото нешто што посакува да допре. Еве како да ја направите новогодишната елка потполно безбедна за вашето дете, а сепак елката да изгледа убаво.

Поставете бариера меѓу елката и детето!

Секако дека може да поставите детска заштитна оградичка, но во тој случај се губи целиот елегантен впечаток на елката што сакате да го постигнете. Затоа околу елката ставете високи, тешки подароци (или пак само спакувајте неколку тешки кутии и маскирајте ги како подароци) за да не може вашето дете да дојде премногу блиску до елката.

Купете држач за елка од лиено железо!

Новогодишната елка треба да стои цврсто, а особено ако имате и домашни миленичиња, па доколку сакате да се погрижи-



те елката да не падне во текот на ноќта, тогаш заштрафете го држачот во стеблото на елката и потоа покријте го со вреќи со песок за да стои уште поцврсто, а вреќите со песок покријте ги со украсна прекривка.

Размислете за вештачка новогодишна елка!

Природните елки се убави, но паднатите борови иглички може да завршат во устата на

вашето дете (заедно со што било друго на подот). Кај вештачката елка нема паднати иглички и таа може да ви потрае многу години.

Не користете новогодишни украси и вештачки снег!

Внесувањето на овие производи може да биде опасно, па затоа е најдобро да не ги ставате овие производи на елката додека вашето дете не почне да посетува градинка. Може да ви препорачаме да ја украсите елката со украси направени од ткаенини, машинички



и филц за кои не е потребно шиене, наместо со вообичаените новогодишни украси.

Чувајте ги стаклените украси подалеку од дофат на детето!

Деликатните украси за елка нема да ги закачите на елката


оваа година, но тоа не значи дека не можете да ги ставите на друго место за да ви го красат домот. Ставете стаклени украси со слични



бои во сад или во вазна што подалеку од дофат на детето.

Украсите што може да се јадат треба да се постават повисоко

Слободно може да ставите шеќерни стапчиња или нанижани пуканки, но потребно е да ги зака-



чите на висина од најмалку 90 сантиметри од подот за да не може вашето дете да ги дофати.

И светилките што повисоко!

Неколку низи од новогодишни светилки можеби да изгле-

даат безбедно сè додека вашето дете не ги потегне жиците и не почне да ги гризе светилките. Закачете ги сите светилки на височина од најмалку 90 сантиметри од подот и во никој случај не користете свеќи.

„Со оглед на тоа што во Општина Аеродром живеат голем број планинари, сметаме дека овој прирачник ќе им помогне на на-

Инаку, авторот е лекар, искусен планинар и вљубеник во природата, кој својот живот го посветува на грижа за здравјето на другите, но и своето и чија порака е умереност во начинот на живеење и што повеќе спортување.

A group of students and a teacher are seated around a long wooden table in a classroom. The students, including a boy in a blue jacket and several girls, are looking towards the teacher, who is standing at the head of the table. The table is set with glasses of orange juice and water. The background shows a window and a bulletin board.

Аеродромките го споделија искуството од учеството на неодамнешниот светски натпревар во хип-хоп и истакнаа дека се подготвуваа со неколку

„Брејк а Лег“ во своето неколкугодишно постоење има освоено голем број награди и признанија на регионални и светски натпревари.



перење облека и садови, греалки и грејни тела, микробранова печка, машина за правење леб, апарат за кафе, други апарати од домаћинство, како и клима-уреди.

ОТПАДНИ БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ



ИНФРАСТРУКТУРАТА ДОМИНИРАШЕ ВО 2016 ГОДИНА

Изминатата 2016 година во Аеродром посветено се работеше на значајни проекти за напредокот на општината, проекти што значат одговор на потребите и барањата на граѓаните, проекти за подобрување на условите за живот. Аеродром реализираше веројатно најголем број проекти од сите општини во 2016 година.

Позначајни капитални инвестиции во Општина Аеродром во 2016 година беа повеќе проекти, меѓу кои:

Стар Аеродром

- » Изградба на целосна комунална инфраструктура и асфалтирање на улицата „Руди Чајавец“
- » Изградба на новопроектирана улица меѓу новите згради во локалитетот Индустриска зона во должина од 500 метри
- » Изградени нови тротоари во должина од 1,5 километар
- » Поставено ново осветлување во должина од 3.500 метри

Населба Лисиче

- » Реконструкција на улицата „Гаврил Константиновиќ“ како продолжение на булеварот „12-та Македонска бригада“ во должина од 150 метри
- » Пуштено во употреба ново повеќенаменско спортско игралиште
- » Нарачан проект за нова детска градинка „Пчелка 1“
- » Реконструирани тротоари во должина од 360 метри

Ново Лисиче

- » Изградба на нова улица 8 покрај новите згради на булеварот „Февруарски поход“ во должина од 170 метри
- » Нови 930 паркинг-места меѓу зградите
- » Изградени нови пешачки патеки покрај булеварот „Февруарски поход“
- » Поставено ново осветлување во должина од 9.200 метри
- » Пуштен во употреба нов парк од 10 хектари покрај кејот на реката Вардар, втор по големина во Градот Скопје
- » Нарачан проект за нова детска градинка „Буба Мара“

Горно Лисиче

- » Пуштена во употреба реконструираната улица „Горно Лисиче“ во должина од 1,7 километри
- » Целосна реконструкција на улицата „Ѓорѓи Капчев“ во должина од еден и пол километар
- » Изградени нови три моста на Усјанскиот канал
- » Поставена хоризонтална и вертикална сообраќајна сигнализација на улиците „Тодор Чангов“ и „Горно Лисиче“
- » Осветлување во должина од 750 метри
- » Реконструирани тротоари во должина од 3 километри
- » Изградба на првата детска градинка во Горно Лисиче „Лавче“ со капацитет за 100 дечиња

Мичурин

- » Изградба на две нови улици: „Анастас Митрев 1“ и „Венијамин Мачуковски 3“

Јане Сандански

- » Изградба на пристапна улица покрај реката Вардар од СЦ „Јане Сандански“ до булевар „Србија“ во должина од еден километар
- » Изградба на нови 200 паркинг-места на новата улица
- » Поставено ново осветлување во должина од 4.000 метри
- » Изградени нови тротоари во должина од 2 километри
- » Изградба на нова детска градинка „Штркче“ со капацитет за 250 дечиња

Образование

- » Училишна облека за сите ученици од основните училишта
- » Посета на најдобрите ученици на настава во Лондон

Животна средина

- » Насадени 25.000 нови дрвца и уште толку во претстојниот период кога ќе се подобрат временските услови

Хуманитарна помош

- » Донација како помош за поплавените во Гази Баба

Култура

- » Трет меѓународен фестивал на комедијата „Гола месечина“

Урбанизам

- » Склучен договор за изработка на проекти за реконструкција на фасади за 18 згради

Во соработка со Град Скопје:

- » Изградба на нова фекална канализација покрај булеварот „Видое Смилевски Бато“ во должина од 800 метри
- » Продолжување на булеварот АСН ОМ кон Горно Лисиче во должина од 430 метри
- » Нови велосипедски патеки покрај булеварите „Јане Сандански“ и „Кузман Јосифовски Питу“
- » Проширување на булеварот „Трета македонска бригада“

Апел до жителите на Општина Аеродром

ПРИЈАВУВАЈТЕ НЕДВИЖЕН ИМОТ!

Согласно Законот за данок на имот член 4, 7, 9 и член 29:

- Даночните обврзници се должни најдоцна до 31 јануари да поднесат даночна пријава за недвижен имот кој го поседуваат, а кој не е пријавен за оданочување,

- Даночните обврзници треба најдоцна во рок од 15 дена од стекнувањето со право на сопственост на недвижен имот или со право на користење на истиот, да го пријават имотот за оданочување кај општинската администрација или администрацијата на Град Скопје,

- Обврзникот на данокот на имот од ставот (1) на овој член кој поднел даночна пријава нема обврска за истиот имот да поднесе нова пријава, доколку нема промени на податоците содржани во претходно поднесената даночна пријава, а кои се од влијание за висината на даночната обврска.

Со цел да се олесни постапката за пријавување на данокот на имот, која е обврска на граѓаните и на правните лица како даночни обврзници, како и пријавување на настанатите промени на податоците во врска со имотот подложен на даночење и податоците на даночните обврзници, Ве покануваме да пријавите во просториите на Општина Аеродром, соба бр.13.

За физички лица потребни документи се фотокопија од имотен лист кој е изваден по завршување на постапката за легализација или купопродажба на недвижниот имот и лична карта на увид.

За правните лица потребни документи се фотокопии од имотен лист и тековна состојба од Централен регистар.

За подетални информации можете да се обратите на нашиот телефонски број 2401-553 во текот на работното време.

Работно време на Општина Аеродром е секој работен ден од 08:30 до 16:30 часот, пауза од 12:00 до 12:30 часот, приемно време за странки за данок на имот секој работен ден од 08:30 до 11:30 часот.



СЕРВИСНИ ТЕЛЕФОНИ

Итна медицинска помош 194
Пожар и елементарни непогоди 193
Центар за известување и тревожење 195

Градинки

Срничка 2455 512
Буба Мара 2434 530

Основни училишта

Блаже Конески 2469 746
Браќа Миладиновци 2460 479
Ѓорѓија Пулевски 2455 510
Љубен Лапе 2450 220
Лазо Ангеловски 2430 324
Димитар Македонски 2440 011
Гоце Делчев 2438 288
Александар Македонски 6152 513

Средни училишта

Владо Тасевски 2464 123
Димитар Влахов 2464 590
Марија Кири Склодовски 2452 189

Библиотеки

Јане Сандански 2466 474
Кирил Пејчиновиќ 2450 449
Рајко Жинзифов 2443 450

Цркви

Света Троица 2763 337
Свети Петар и Павле 2439 722
Свети Пророк Илија 2460 825

Полиција 192

ПС Аеродром 2432 362, 3142 408
ПС Драчево 2763 330, 2794 111
ПС Кисела Вода 3223 410, 3142 403

Амбуланти

Јане Сандански 2463 277
Лисиче 2440 810
Пелагонија 2460 478

ПРИЈАВА НА КОРУПЦИЈА:

080052222

ОПШТИНА АЕРОДРОМ

Централа 2400 970
Пријавница 2401 511
Контакт со граѓани 2401 555
Локален економски развој 2401 542
Правна служба 2401 556
Човечки ресурси 2401 538
Урбанистички планови 2401 529
Осветлување 2401 533
Комунална инспекција 2401 521
Градежна инспекција 2401 521
Инспекција за домување 2401 521
Инспекција за животна средина 2401 521
Финансии 2401 513
Буџет 2401 536
Сметководство 2401 535
Даноци, такси и други приходи 2401 537
Данок на имот 2401 553
Јавни набавки 2401 548
Образование и култура 2401 517
ИТ 2401 530
Социјална заштита 2401 518
Архива урбанизам 2401 525
Совет на Општина Аеродром 2401 512
Инспекција 2401 522
Животна средина 2401 552
Урбанизам 2401 528
2401 529
2401 545
Комунално одделение 2401 532
2401 534
2401 540

Јавно осветлување

ЕВН 3205 000
Елтра 2763 838

Јавни претпријатија

ЈП „Водовод и канализација“ 3073 010
ЈП „Паркови и зеленило“ 2464 272
ЈП „Комунална хигиена“ 3216 644
075/506 090
Оџачарски услуги 2440 293
Кабаст отпад 0800 222 33

